



ДПТУ “Боров Дол” ДООЕЛ Радовиш  
ул. „Свети Спасо Радовишки” бр.1, 2420 Радовиш  
contact@borovdol.mk  
+389 (034) 356 117

---

ДПТУ “БОРОВ ДОЛ” ДООЕЛ  
Ул.Свети Спасо Радовишки бр.1  
2420 Радовиш  
Република Северна Македонија

ПРЕДМЕТ: ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА ПРЕВОЗ НА ВРАБОТЕНИ  
ВО  
ДПТУ “БОРОВ ДОЛ” ДООЕЛ – РАДОВИШ

ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ од Радовиш, има потреба од превозник што ќе врши превоз на работници вработени во компанијата.

Превозниците што сакаат да учествуваат на овој тендер, да достават официјални понуди до ДПТУ Боров Дол за да биде избереа најдобрата понуда.

Сите заинтересирани страни што ќе достават понуда за превоз на вработени во ДПТУ Боров Дол, треба да бидат запознаени со следните услови и критериуми

1. Вид на услуга

- Превоз на работници вработени во ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ Радовиш

2. Основните цели на овој предмет се:

- Обезбедување на редовен превоз на 43 вработени кои живеат во Општина Конче до ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ
- Во една смена ќе се возат 10-15 вработени од Општина Конче
- Превозот ќе биде во 4 (четири) смени во работните денови од понеделник до петок и во 3 (три) смени во саботите, неделите и државните празници.

3. Очекуван резултат

- До 22.11.2022 год. треба да се изврши избор на најдобра понуда за превоз на работници вработени во ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ Радовиш, во која ќе биде дадена **цена за превоз на една извозена смена.**

4. Задачи на превозникот

- Да врши секојдневен превоз на работници
- Да ги одржува превозните средства во исправна состојба

За навремено и секојдневно извршување на овие задача неопходно е превозникот да има 2 (две) превозни средства, едно како главно и второ за замена, доколку главното не е во исправна состојба. Исто така превозникот треба да има и 2 (два) возачи, за во секое време да има возач за замена.

## 5. Релации и места на поаѓање

**- Релации – место на поаѓање: Општина Конче – локација на концесија на ДПТУ Боров Дол**

**Возен ред:**

- Локација на поаѓање: с.Лубница,
- Општина Конче,
- Раскрсница на бензинска пумпа Макпетрол,
- с.Дедино,
- с.Ињево
- Локација на пристигнување: Локација на концесија на ДПТУ Боров Дол

## 6. Општи барања кои треба да ги исполнува превозникот

- Дозволи и лиценци кои треба да ги поседува превозникот
  - Превозникот мора да поседува соодветна лиценца за превоз на патници издадена од Министерството за транспорт и врски на РСМ во текот на важење на договорот.
  - Превозните средства треба да имаат Извод од лиценца, издадена од Министерството за транспорт и врски на РСМ.
- Исправност на опремата
  - Превозните средства треба да бидат во исправна состојба, со поминат технички преглед и важечка сообраќајна дозвола.
  - Превозните средства треба да имаат валиден документ за техничка исправност
  - Превозните средства треба да бидат со ЕУРО 4 или ЕУРО 5 стандард
- Услови на испорака
  - Испораката на услуги се врши во смени 7 (седум) дена во неделата.
- Барања за доверливост
  - Изјава за доверливост на податоци
- Лица за контакт
  - За тековни прашања поврзани со работењето и превозот на вработените, е-маил: [bpocev@borovdol.mk](mailto:bpocev@borovdol.mk)
  - За комерцијални прашања поврзани со работењето, е-маил: [kdimitrov@borovdol.mk](mailto:kdimitrov@borovdol.mk)
- Други услови кои треба да ги исполнува превозникот
  - Превозните средства да се одржуваат и чистат 2-3 пати неделно
  - После секое поаѓање треба да се врши дезинфекција
  - Превоните средства треба да поседуваат квалитетен систем на греење и ладење

7. Рок на склучување на договорот

- Договорот ќе биде склучен на 6 (шест) месеци

8. Начин на плаќање

- Фактурирањето ќе се врши месечно. Добавувачот е должен да достави фактура, заедно со Записник за извозените смени во месецот, во рок од 7 дена од денот на завршување на месецот.
- Плаќањето ќе се врши во рок од 30 дена од денот на издавање на фактурата.

9. Контрола на квалитет на услуги

-Квалитетот на превоз ќе подлежи на периодична контрола преку:

- Анкетирање на вработените што го користат превозот
- Непосредна контрола на документација
- Непосредна контрола на превозните средства

10. Отчет за извршените услуги

- За секој изминат месец превозникот изготвува Записник за број на вработени кои се превезени во секоја смена и број на превезени смени во месецот
- За секое продолжување на лиценца или извештај за технички преглед се доставува копија која се внесува во регистар за документи

11. Дополнителни прилози што треба да бидат доставени од страна на превозникот

- Тековна состојба не постара од 6 месеци
- Список на возила со кој ќе се врши превозот
- Список на возачи
- Лиценци
- Сообраќајни дозволи

16.11.2022 год.  
ДООЕЛ

ДПТУ "БОРОВ ДОЛ"

